

Во меѓувреме, според постојниот Закон за избори на Република Словенија и двајцата кандидати за премиер, Јанша и Пахор, ќе ја почнат својата трка по пратеници, односно по добивање на волшебната бројка која ќе им овозможи мнозинство во Парламентот. Тоа е така, бидејќи претседателот на државата не го дава мандатот за формирање на Влада на онаа партија која освоила најмногу гласови на изборите, како што е кај нас, туку и на двете најголеми партии им дава можност да преговараат со помалите партии, кои успеаја да обезбедат влез во Парламентот. Практично трката веќе е почната, без оглед на евентуалните прегласувања, за кои Државната изборна комисија ќе треба дополнително да одлучува, а од кои ќе зависи конечниот исход за бројката во пратенички мандати на двете страни, вклучувајќи ја и онаа која доаѓа од страна на дијаспората.

Според многумина аналитичари, пресвртот го направија двајцата засега најголеми авторитети во Република Словенија, љубљанскиот градоначалник, Зоран Јанковиќ, и поранешниот претседател, Милан Кучан, чии зборови со сериозност се примаат од страна на словенечките граѓани, но и претседателите на двете партии ЗАРЕС и ЛДС, Грегор Голобич и Катерина Кресал, инаку потенцијални партнери на Пахор, кои во своите настапи сериозно ја критикуваа работата на Владата на Јанез Јанша. Практично сите овие личности во последен момент успеаја да стават повеќе гласови на конто на Пахор, уверувајќи ги гласачите дека доколку гласаат за социјалистите всушност ќе гласаат против актуелната Влада.



**А**ктуелниот премиер на Република Словенија и претседател на Словенската демократска партија, Јанез Јанша, судејќи според освоениите гласови на последните редовни парламентарни избори, најверојатно ќе мора да се сели од владиниот кабинет. Иако речиси во текот на целата предизборна кампања неговата партија покажуваше мала, но значајна предност, сепак денот на изборите се чини дека ги демантирале сите анкети на јавното мислење.

На големо изненадување на јавноста, противкандидатот на Јанша, лидерот на социјалните демократи, Борут Пахор, во последен момент успеа да издејствува победа над актуелната Влада, со што сериозно ја отвори вратата за смена на политиката во Словенија. Но, засега тоа сè уште е неизвесно, бидејќи разликата во гласовите меѓу Јанша и Пахор, која изнесува околу дванаесет илјади е навистина мала, што на актуелниот премиер му дава шанса да ја оспори, односно да ја намали во своја корист. Токму во оваа насока води и објалувањето на дел од изборните резултати од страна на Јанша, чие разгледување ќе следува од страна на изборната комисија.

Во меѓувреме, според постојниот Закон за избори на Република Словенија

и двајцата кандидати за премиер, Јанша и Пахор, ќе ја почнат својата трка по пратеници, односно по добивање на волшебната бројка, која ќе им овозможи мнозинство во Парламентот. Тоа е така, бидејќи претседателот на државата не го дава мандатот за формирање на Влада на онаа партија која освоила најмногу гласови на изборите, како што е кај нас, туку и на двете најголеми партии им дава можност да преговараат со помалите партии, кои успеаја да обезбедат влез во Парламентот.

Практично трката веќе е почната, без оглед на евентуалните прегласувања, за кои Државната изборна комисија ќе треба дополнително да одлучува, а од кои ќе зависи конечниот исход за бројката во пратенички мандати на двете страни, вклучувајќи ја и онаа која доаѓа од страна на дијаспората.

Иако, засега социјалистот Пахор е во предност, сепак пратеничката шаховска табла би можела значително да се промени по евентуалните прегласувања, но многу позначајно по одлуката на Партијата на пензионерите, која се смета за јазиче на вагата. Оваа партија, која себеси се декларира како лево од центарот, изминативе четири години добро функционираше со десницата на Јанша

Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

# ПОЧНУВА БИТКАТА ЗА МНОЗИНСТВО

во Владата, и токму затоа почнува да станува најпосакуваниот партнер и за двата блока.

Не е тајна дека Пахор сериозно смета на ДЕСУС за формирање на неговиот владин кабинет, но истовремено и не е тајна дека претседателот на оваа партија, Карл Ерјавец, ќе се обиде до крај и двајцата лидери да ги држи во неизвесност.

## ЈАНКОВИЌ И КУЧАН МУ ДОНЕСОА ПОБЕДА НА ПАХОР!


Додека трае трката за пратенички мандат, претседателот на државата, Данило Тирк, ќе се обиде да одржи турнус средби со претседателите на сите политички партии, кои успеаја да влезат во Парламентот, па дури потоа да го додели мандатот на еден од двајцата потенцијални кандидати за премиер на

Република Словенија. Во оваа битка, според сегашната ситуација, во мала предност е лидерот на социјалистите, кој ќе се обиде со сите сили да успее за себе да ги добие и претставниците на малцинските заедници. Практично да го направи она што не му успеа во текот на изборната кампања, која од страна на повеќето аналитичари и претставници на медиумите беше оценета како страотно лоша.


Имено, поголем дел од граѓаните на Република Словенија, односно сите оние кои се традиционални гласачи на левата опција, му забележуваа на Пахор за начинот на кој ја води целата кампања која, според повеќето, не беше насочена кон критика на политиката на Јанша, туку кон некои минорни прашања, со кои не успеа воопшто да го подигне својот рејтинг. Дополнителен хендикеп беа и неговите настапи на телевизиските емисии, каде не успеа да ги увери граѓаните на Словенија дека нуди алтернатива, која ќе биде многу

поразлична од онаа на неговиот конкурент Јанез Јанша. Токму затоа и изненади победата на социјалистите, се разбира, ако се суди според досегашните бројки.

Според многумина аналитичари, пресвртот го направија двајцата засега најголеми авторитети во Република Словенија, љубљанскиот градоначалник, Зоран Јанковиќ, и поранешниот претседател, Милан Кучан, чии зборови со сериозност се примаат од страна на словенечките граѓани, но и претседателите на двете партии ЗАРЕС и ЛДС, Грегор Голобич и Катерина Кресал, инаку потенцијални партнери на Пахор, кои во своите настапи сериозно ја критикуваа работата на Владата на Јанез Јанша. Практично сите овие личности во последен момент успеаја да стават повеќе гласови на конто на Пахор, уверувајќи ги гласачите дека доколку гласаат за социјалистите всушност ќе гласаат против актуелната Влада.



MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION



str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12  
1000 Skopje, Macedonia  
tel/fax: ++389 2 3128 155  
mobil : ++389 70 367 925  
marili@marili.com.mk  
www.marili.com.mk